

Сегашниот спор и барањето на Министерството за финансии за наплата на побарувањата од "Тиквеш" во номинален износ од околу 500 милиони денари, во основа произлегува од Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија, донесен во март 1995 година и неговите подоцнежни измени и дополнувања. Досега сите посочени личности го демантираа Светозар Јаневски во изјавата дека било договорено плаќање со обврзници.

Најголема жртва во случајот се и лозарите, кои бараат да им биде исплатено за грозјето кое "пошто-зошто" ѝ го дале на винарската визба. Винаријата, според ексдиректорите на "Тиквеш", во владеењето на Јаневски и М6 е во најтешка положба, долговите се повеќе од 20 милиони евра, намалено производство и продажба и најави за отпуштање на вработените.



ПОПОВСКИ НЕ МУ ПОПУШТА НА ЈАНЕВСКИ, КОЈ СЕ ОБИДУВА ДА ДЕЈСТВУВА ПРЕКУ БУЧКОВСКИ

ПОПОВСКИ ЌЕ ИМОТОТ Н

■ Пишува:
Рената МАТЕСКА

Нашите економски експерти сугерираат дека од страна на Министерството за финансии би требало да се конфискува имотот на Светозар

Винарската визба "Тиквеш" од Кавадарци, поточно нејзината приватизација, веќе извесно време е на тапет, проследена со многу контрадикторности. За случувањата со "Тиквеш", каде што е инволвирано едно од најзвучните имиња на македонската бизнис елита, господинот Светозар Јаневски, побаравме мислење и коментар од наши истакнати економски и правни имиња.

"Од самиот почеток приватизацијата на АД 'Тиквеш' е спорна. Но, од Комисијата за хартии од вредност ни беше кажано дека сè е в ред, за денес да тврдат дека истата таа приватизација не е како што треба. Значи, иста работа еднаш чини, еднаш не чини, што јасно говори за некаква директива, односно игра. Во секој случај целиот имот на АД 'Тиквеш' е под хипотека така што државата доколку прогласи стечај не добива ништо оти нема стечајна маса. Во случајов побарување може да има од банките кои имаат хипотека на имотот. Неспорен е фактот дека Светозар Јаневски ѝ должи на државата и тоа треба да се плати", коментираат правните експерти и консултантите.

СДСМ ОЦЕНИ ДА СЕ ДИСТАНЦИРА ОД ЈАНЕВСКИ



ТРАЈКО СЛАВЕСКИ, ПРОФЕСОР НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВМРО-ДПМНЕ

СДСМ и падот на Јаневски, сепак претставуваат сублимит за напредокот на Република Македонија на политички и на економски план. Јавноста не е целосно запозната со деталите за приватизацијата на "Тиквеш", но едно е сигурно - и во овој случај, како и во повеќе претходни наврати, господинот Јаневски и неговата група се почувствувале како "одбрани" да можат да си присвојат туѓ имот без за тоа да платат. Луѓето за кои станува збор во минатото не се стеснуваа да посегнат по узурпација и на приватен имот, се разбира, со помош на нивните политички патрони од СДСМ. Сè почна со приватизацијата на "Пивара Скопје" во првата половина од 1995 година, една од првите три приватизации според новиот Закон, што го означиле легализираниот грабеж на општествениот капитал и болната транзиција на македонската економија. Значи,

Три настани ја одбележуваат средината на есента 2005 година во Република Македонија. Сите три се позитивни и ќе влијаат на зголемување на перспективите на македонската држава и општество. Првиот е добивањето препорака за стекнување статус кандидат за членство во ЕУ од страна на Европската комисија. Вториот настан е почетокот на крајот на СДСМ со заминувањето на господинот Тито Петковски и формирањето нова партија од досегашни членови на СДСМ. Од "државотворна партија", поточно "партија-држава", СДСМ е на пат да стане нормална политичка партија и во иднина поволно да влијае на развојот на демократијата и политичката консолидација во Република Македонија. Третиот важен настан е падот на господинот Светозар Јаневски во немилост на неговите довчерашни заштитници. Деновиве длабински ќе се анализираат оценките и препораките од Мислењето на ЕУ во врска со нашите перспективи за во ЕУ. Ќе се цени силината на забелешките во врска со политичките и со економските критериуми, кои земјава треба да ги следи во процесот на своето приближување кон ЕУ. Двата претходно наведени настани, цепањето на

Јаневски за државата да го наплати долгот.

"Отсекогаш Јаневски бил на линијата на тактизирање. Она што во моментот треба да го направи министерот за финансии Никола Поповски е да го конфискува имотот на Светозар Јаневски, потоа да го продаде, државата да си го наплати долгот, а остатокот да биде поделен меѓу акционерите. Јаневски, односно групацијата М6 е должна да го плати долгот во висина од 8 милиони евра, долг за кој сметката му е блокирана

од страна на Министерството за финансии", велат економските експерти.

Имено, работата излезе од колосек тогаш кога министерот за финансии, Никола Поповски, објави дека групацијата М6 избегнува да го плати долгот кон државата (иако за тоа биле предупредени, а тие ги "прекардашиле" сите можни рокови) и им ја блокира сметката, по што јавно почна медиумското "препукување" меѓу Поповски и Јаневски, чија меѓусебна нетрпеливост постоела уште во времето

нието пласирано од страна на Министерството за финансии.

Наспроти ова, М6 побара извинување од министерот Поповски:

"Свесни сме за нашата позиција како граѓани на оваа држава наспроти позицијата на Поповски како министер за финансии и власт, во чии раце се и стапот и морковот. Бараме јавно извинување од него за неговите крајно неаргументирани квалификации на сметка на компанијата. Доколку извинувањето не го добиеме во разумен рок, ќе го

покрај тоа што знаеле дека акционерите веќе имаат 20 отсто од капиталот, акциите не ги нуделе преку јавна понуда, со што го повредиле Законот за преземање на акционерски друштва.

Интересно е тврдењето на Јаневски кој пред медиумите се повикуваше на имињата, како што е гувернерот Петар Гошев, ексминистерот за економија Илија Филиповски и експремиерот Хари Костов, дека било договорено долгот да биде платен со обврзници. Но, сите посочени го демантираа. Хари Костов се произнесе контратврдењето на Јаневски, велејќи дека долгот требало да биде платен со пари, а не со обврзници, што му даде нова тежина на случајот "Тиквеш".

"Последен состанок на кој сум учествувал за овој проблем, е состанокот кој се одржа кај мене како тогашен премиер на 4.11.2004 година, на кој присуствуваа раководството на 'Тиквеш', министерот за финансии Никола Поповски и советници од Кабинетот на премиерот. На состанокот беше дефинитивно договорено потребните средства 'Тиквеш' да ги плати со уплата на парични средства, а не со обврзници, иако морам да признаам дека тоа не беше со задоволство прифатено од страна на претставниците на 'Тиквеш'. Факт е дека овој договор не се спроведе и дека и по една година овој спор сè уште е актуелен", потенцираше Костов во соопштението.

И Петар Гошев изјави дека било договорено плаќање во пари. Од ова се ограда и ексминистерот за економија Илија Филиповски.

Во соопштението ексминистерот Филиповски појасни дека наплатата на побарувањата на Агенцијата за управување со средства од "Тиквеш" по основ на Парискиот клуб и други доверители е во надлежност на Министерството за финансии, така што со укинувањето на Агенцијата кон крајот на 2003 година, побарувањата се пренесени во Министерството за финансии. Филиповски отфрла секакви инсинуации за договарања во кабинети "во четири очи".

МУ ГО КОНФИСКУВА А ЈАНЕВСКИ?!

станува збор за стекната навика, потхранувана и заштитувана од страна на челниците на СДСМ. Контролата врз скопската Пиварница беше стекната, спротивно на Законот, преку залог на безвредни хартии, тогаш т.н. интерни акции наместо да се платат 10 отсто од проценетата вредност на претпријатието во готово. Во случајот со "Тиквеш", по претходно добиениот дисконт на вредноста на државниот капитал, групацијата М6 предводена од Јаневски бара уште еден голем дисконт - долгот да се плател со државни обврзници издадени по основ на денационализацијата. Раководството на СДСМ оценило дека е крајно време да се дистанцира од Јаневски, како од тежок камен кој ги влече кон дното на сопствената пропаст. Иако ова го прават предочна, треба да им се честита за храброста.

кога поранешниот "бос" на "Пивара" му беше советник на премиерот Владо Бучковски.

ПРЕПУКУВАЊА

По произнесувањето на групацијата М6 дека ќе оди во стечај поради блокада на сметката од страна на Министерството за финансии, за што ќе се бара судска разврска, следувааше соопштение од посоченото Министерство.

"Оваа групација, преку војна на зборови, сака да ја избегне обврската за плаќање кон државата, при што на неприципиелен начин се обидуваат да вовлечат поранешни министри и премиери. Не ја исклучуваме можноста да прават политички притисок преку одредени високи државни функционери за Владата да потклекне на нивниот притисок. Плаќањето на долгот е законска обврска, а не нечија волја. Во време кога Македонија се соочува со извесни проблеми, оваа групација, и покрај судското решение, се обидува да избегне плаќање долг кон државата на досега невиден начин", беше потенцирано во соопште-

бараме на суд и воедно ќе бараме и отштета. М6 и Светозар Јаневски никогаш не работат на штета на државата и на граѓаните, но дали тоа не го прави и Министерството за финансии".

Но, секогаш стапот е по гробот на најсиромавиот ако се има предвид дека "Тиквеш" годинава презел 40 милиони килограми грозје од одгледувачите на винова лоза, за што се обврзал дека ќе исплати 450 милиони денари.

Јаневски се жали на штета од 600.000 евра поради блокада на сметката, а најави дека правдата ќе ја бара и до Европскиот суд за човекови права во Стразбур.

КОНТРАДИКТОРНОСТ

Во случајов многу работи се извртеа за на крај да дојде и до бизнис скандал во кој беа вмешани многу звучни политички и бизнис имиња.

Мошне контрадикторно е тврдењето на Весна Пендовска, претседателка на Комисијата за хартии од вредност, која на почетокот беше на страната на Јаневски за по два месеца потоа да признае дека брокерската кука "Инвестброкер" ги повредила правилата за тргување со хартии од вредност, кога за М6 купувала акции од винарската визба "Тиквеш". Таа соопшти дека брокерите, и